



# INEX

# 3216-389

## ГРЦИЈА-ЛЕТО 2017

### ЗАКИНТОС

Островот на желките, бисерот на Јонското море. препознатлив по плажата "Navagio", од која навистина застанува здивот. До неа се доаѓа само преку море, со брод. Но, таа е само една од многуте прекрасни плажи на целиот остров. До Закинтос се стига со траект (1.30мин.) од пристаништето Килини. Пристигнувате во главниот град Занте, навистина прекрасно место, кое со тесните и мали улички, полштадот, потсетува на Италија. Над градот се наоѓа Vochali, од каде има прекрасна глетка на целиот остров. Најпознати се Куќата "Porto Davia" се наоѓа во Аргаси, кон крајот на ова мало туристичко место, во исклучително мирен дел, на самата плажа. Утринско кафе со поглед на море, во двор со палми и релаксирачко зеленило. Во вечерните часови можете да уживате слушајќи ги морските бранови. Сите соби имаат комплетно опремена кујна, сопствен тоалет, ТВ, клима уред (се доплаќа) и тераса.

Термин	Ноќевања	Цена по лице поглед позади студио	Цена по лице поглед море студио	Цена по лице поглед море апартман	Цена за 3 лице
02.06	7	7.380 (119)	8.000 (129)	8.620 (139)	4.960 (80)
09.06	7	8.000 (129)	8.620 (139)	9.240 (149)	5.580 (90)
16.06	7	8.620 (139)	9.240 (149)	9.860 (159)	6.200 (100)
23.06	7	9.240 (149)	9.860 (159)	10.480 (169)	6.200 (100)
30.06	9	12.340 (199)	13.580 (219)	14.200 (229)	6.200 (100)
09.07	9	13.580 (219)	14.200 (229)	16.680 (269)	6.820 (110)
18.07	9	17.300 (279)	18.540 (299)	19.160 (309)	6.820 (110)
27.07	9	17.300 (279)	18.540 (299)	19.160 (309)	6.820 (110)
05.08	9	17.300 (279)	18.540 (299)	19.160 (309)	6.820 (110)
14.08	9	13.580 (279)	18.540 (299)	19.160 (309)	6.200 (100)
23.08	9	13.580 (219)	14.820 (239)	15.440 (249)	6.200 (100)
01.09	7	8.620 (139)	9.240 (149)	9.860 (159)	5.580 (90)
08.09	7	8.000 (129)	8.620 (139)	9.240 (149)	4.960 (80)
15.09	7	7.380 (119)	8.000 (129)	8.620 (139)	4.960 (80)
22.09	7	6.760 (109)	7.380 (119)	8.000 (129)	4.960 (80)

- За сигурна резервација се подразбира исклучиво уплата на 30% аконтација во моментот на потпишување на Договор за патување, и целосна уплата најдоцна 7 дена пред започнување на аранжманот. Кој било друг начин на резервација (усно, телефонски или слично) е неважечки.
- Цените во табелите се дадени во денари и евра, по лице за пакет аранжман од 7 и 9 ноќевања со вклучен автобуски превоз
- За аранжман со сопствен превоз се одбива 1.550мкд.(25 евра ) за возрасни и 930мкд.(15 евра ) за деца до 12 години.
- Термините во табелите се денови на тргнување од Скопје во 18.00 часот, состанок на групата во 17.30 часот, аранжманот започнува следниот ден
- Автобуски превоз без аранжман по лице
  - Возрасни 4.960 мкд. (80 евра)
  - Деца до 12 години 3.410 мкд. (55 евра)
- Задолжително патничко-здравствено осигурување, информации во агенцијата
- Во случај на промена на времето на тргнување на траектот од Килини до Закинтос и обратно, агенцијата го задржува правото на промена на програмата
- Преземањето на собите започнува најрано во 14 часот по локално време првиот ден, а напуштањето на истите е најдоцна до 9 часот по локално време последниот ден од аранжманот. Ненавременото напуштање на собите може да биде причина за нарушување на одморот и комодитетот на клиентите кои треба да влезат во студијата/ апартманите во следниот термин.
- Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е. исклучиво на лицата кои се наведени во ваучерот издаден од агенцијата. Во случај на сместување на повеќе лица од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го задржуваат правото да не ги примат лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите да побараат соодветен финансиски надомест.
- Единствено е дозволено сместување на едно дете до 5,99 години над бројот на кревети во секое студио/ апартман
- Термините во табелите се денови на тргнување од Скопје во 18.00 часот (на паркингот спроти хотел „Холидеј ин“), а состанок на групата во 17.30 часот, аранжманот започнува следниот ден. Тргнувањето од Грција е од место и време кои се договараат со придружникот-пратител на групата.
- Клиентите кои не користат организиран превоз од агенцијата, т.е. оние кои патуваат со сопствен превоз се сместуваат индивидуално во собите, истите ги молиме да побараат точни информации за локација на сместувачките капацитети во нашите канцеларии.
- За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти.
- Сопствениците на објектите го задржуваат правото при евентуално направена-причинета штета да извршат наплата за истата од клиентите кои се сместени во моментот.
- Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци. Одлуката за доплата на клима-уред, интернет и слично, кај одредени сместувачки капацитети е на сопствениците на објектите, агенцијата ги објавува информациите според меѓусебно потпишаниот договор со истите.

- Агенцијата“ не може да гарантира стабилност, брзина или коректност на интернет врската во кој-било објект од целата понуда.
  - Агенцијата го задржува правото да објави дел од слободните (непродадени) капацитети на Last Minute понуда, претходно направените и потврдени резервации нема да подлежат на какви било промени во цената.
  - Пред тргнување, Ве молиме да ја проверите важноста на своите патни исправи и задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е одговорност на вработените во агенцијата.
- За овој аранжман важат Општите услови за патување на агенциите членки на СКТМ.